

ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА на Македонија Скопје

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2024 и
Извештај на независните ревизори**

СОДРЖИНА:**Страна**

Извештај на независните ревизори	1-2
Финансиски извештаи	
Биланс на приходите и расходите	3
Биланс на состојбата	4
Белешки кон финансиските извештаи	5 - 14
Прилог 1 – Годишен извештај	
Прилог 2 – Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ**ДО РАКОВОДСТВОТО НА ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА на Македонија Скопје***Извештај за финансиските извештаи*

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА на Македонија Скопје (во понатамошниот текст „Спортското здружение“), кои се состојат од биланс на состојбата на 31 декември 2024 година и биланс на приходите и расходите за годината што тогаш завршува и белешки кон финансиските извештаи.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Спортското здружение со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Спортското здружение. Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја презентираат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА на Македонија Скопје на 31 декември 2024 година, како и резултатите од работењето за годината која тогаш завршува, во согласност со сметководствената регулатива која се применува во Република Северна Македонија, Законот за сметководството на непрофитните организации и Правилникот за сметководството на непрофитните организации.

Обрнување внимание

Обрнуваме внимание дека Спортското здружение ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции, во согласност со Законот за сметководството на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 24/03, 80/05, 17/11 и 154/15) и Правилникот за сметководството на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 42/03, 8/09, 12/09 и 175/11). Според одредбите на наведениот Закон, Спортското здружение е обврзано да составува и поднесува основни финансиски извештаи, и тоа: биланс на состојбата, биланс на приходите и расходите и белешки кон финансиските извештаи. Согласно тоа, Спортското здружение нема обврска да составува Извештај за паричните текови. Нашето мислење не е модифицирано во врска со ова прашање.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ



ДО РАКОВОДСТВОТО НА ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА на Македонија Скопје (продолжение)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Спортското здружение е одговорно за подготвување на годишниот извештај (прилог 1 кон финансиските извештаи) и годишната сметка (прилог 2 кон финансиските извештаи) во согласност со применливата законска регулатива и истите беа прифатени и одобрени од раководството и кои Спортското здружение е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиски извештаи на Спортското здружение. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија на Република Северна Македонија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи, којшто е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Спортското здружение за годината што завршува на 31 декември 2024 година.

ФОРВИС МАЗАРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Јане Иванов
Овластен ревизор
Управител



Јане Иванов
Овластен ревизор

Скопје,
11 март 2025 година

БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ
За годината што завршува на 31 декември 2024 година
(Во илјади денари)

	<u>Белешка</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Приходи			
Сопствени приходи	4	63,540	59,506
Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	5	973,632	836,740
Приходи од камати и позитивни курсни разлики		3,234	-
Пренесен вишок од претходна година		236,677	267,987
Други приходи		4,663	299
		<u>1,281,746</u>	<u>1,164,532</u>
Расходи			
Материјални расходи, услуги и амортизација	6	(302,358)	(275,006)
Плати и надоместоци на плати	7	(56,170)	(49,327)
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот		(25,444)	(21,488)
Капитални и други средства	8	(201,420)	(125,031)
Други расходи	9	(481,537)	(455,989)
		<u>(1,066,929)</u>	<u>(926,841)</u>
Остварен вишок на приходи - добивка пред оданочување		214,817	237,691
Данок на вкупен приход	10	<u>(1,088)</u>	<u>(1,014)</u>
Остварен нето вишок на приходи - добивка по оданочување		<u>213,729</u>	<u>236,677</u>

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
На 31 декември 2024 година
(Во илјади денари)


	Белешка	2024	2023
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности и опрема	11	416,561	424,056
		<u>416,561</u>	<u>424,056</u>
Тековни средства			
Залихи	12	4,582	74,711
Побарувања од купувачи	13	20,452	19,253
Побарувања за повеќе платени даноци	14	14,639	11,534
Останати побарувања	15	129,956	52,421
Парични средства	16	214,815	237,717
		<u>384,444</u>	<u>395,636</u>
ВКУПНА АКТИВА		<u>801,005</u>	<u>819,692</u>
ФОНДОВИ И ОБВРСКИ			
Фондови			
Деловен фонд	17	421,143	498,767
Ревалоризациони резерви		11,879	11,879
Резервен фонд		1,076	1,076
		<u>434,098</u>	<u>511,722</u>
Тековни обврски			
Добавувачи	18	11,860	8,051
Обврски за даноци и други придонеси	18	1,088	1,014
Останати обврски	18	120	69
ПВР - пресметани и однапред наплатени приходи	19	140,110	62,159
ПВР - дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	19	213,729	236,677
		<u>366,907</u>	<u>307,970</u>
ВКУПНО ФОНДОВИ И ОБВРСКИ		<u>801,005</u>	<u>819,692</u>

Белешките кон финансиските извештаи
 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи беа прифатени и одобрени од раководството на 25 февруари 2025 година.

Одобрено од,


 Масар Омерагиќ
 Претседател


 Снежана Карајанова
 Раководител на одделение за
 финансии и сметководство

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024 година

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Општи податоци

- Целосен назив на субјектот: ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА на Македонија Скопје
- Кратко име: ФФМ Скопје
- Седиште: Бул. АСНОМ бр.21, Скопје - Аеродром
- ЕДБ: 4030992177382
- ЕМБС: 4064429
- Организационен облик: 10.2 – спортско здружение
- Дејност: 93.190 – Спортски дејности, н.д.м.
- Датум на основање: 03.12.1984

Управување и раководење

Согласно Статутот, органите на ФФМ Скопје се:

- Генерално собрание
- Надзорен одбор како тело на Генералното собрание
- Управен одбор – извршен колегијален орган и
- Претседател, како највисок статутарен инокосен орган
- Генерален секретаријат, како административно тело

Членови на Управниот одбор со мандат од 2021 до 2025 се следните лица:

1. Муамед Сејдини - Претседател на Управен одбор до 22 декември 2024 година
2. Масар Омерагиќ - Претседател на Управен Одбор од 22 декември 2024 година.
3. Марјанчо Стојковски – Потпретседател на Управен Одбор
4. Димитар Џонов
5. Борче Лазаревски
6. Владимир Гашевски
7. Саљим Абдили
8. Џеват Дибрани
9. Игор Франговски
10. Славе Крстев
11. Арџент Бекири
12. Златко Талевски
13. Тони Ивановски
14. Светозар Станковски
15. Сашко Тасев
16. Добре Иванов

Генерален Секретар: Наталиа Божиновска – до 22 декември 2024 година

Генерален Секретар: Дритон Ганиу – од 22 декември 2024 година

Претседател

Со Одлука на Управен Одбор бр. 0201-2824/9 од 22 декември 2024 година претседателот Муамед Сејдини поднел оставка од функцијата Претседател на Фудбалска Федерација на Македонија.

Со Одлука на Управен Одбор бр. 0201-2824/10 од 22 декември 2024 година за претседател е назначен Масар Омерагиќ.

Потпретседател

Со Одлука на Управен Одбор бр. 0202-2825/3 од 22 декември 2024 година по предлог на Претседателот на Фудбалска Федерација на Македонија Масар Омерагиќ го разрешува Лазар Ракичиев од функцијата потпретседател на Управниот Одбор на Фудбалска Федерација на Македонија, и се назначува Маријан Стојкоски за потпретседател на Управен Одбор на Фудбалска Федерација на Македонија.

ФФМ Скопје е независна, доброволна, непрофитна национална организација од областа на фудбалскиот спорт. Мисијата на ФФМ Скопје е остварување резултати и со успешно водство да гради интегритет за во целост да ја сочува фудбалската игра.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024 година

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Спортското здружение води сметководство, составува и поднесуваат сметководствени искази во согласност со Законот за сметководство на непрофитните организации и прифатените сметководствени принципи, сметководствено прифатената практика и сметководствени стандарди доколку не се во спротивност со наведениот закон или друг пропис, со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено, ажурно и поединечно искажување на билансните позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето.

Финансиските извештаи на Спортското здружение се подготвуваат во согласност со законската регулатива во Република Северна Македонија којашто се однесува на сметководството на непрофитните организации, односно во согласност со Законот за сметководството на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 24/03, 80/05, 17/11 и 154/15) и Правилникот за сметководството на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 42/03, 8/09, 12/09 и 175/11).

Финансиските извештаи на Спортското здружение се презентирани во македонски денари (МКД). Сите износи во финансиските извештаи и соодветните белешки се прикажани во илјади денари, освен доколку не е наведено поинаку.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Признавање на приходите и расходите

Признавањето на приходите и расходите се спроведува согласно член 13 од Законот за сметководството на непрофитните организации (Службен весник на РМ бр. 24/03, 80/05, 17/11 и 154/15) и член 18 од Правилникот за сметководството на непрофитни организации ((Службен весник на РМ бр. 42/03, 8/09, 12/09 и 175/11), односно според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Согласно сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции, приходите се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период или 30 дена по истекот на пресметковниот период за кој се однесуваат, под услов тие да се однесуваат на пресметковниот период и да служат за покритие на обврските од тој пресметковен период.

Согласно сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции, расходите се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале или се платени во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период. Расходите за трошење на краткорочни средства се признаваат во моментот и во висина на настанување на вистинското трошење.

Приходи од извршени услуги се признаваат во текот на периодот во кој за услугите е платено од страна на корисникот на услуги.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.

Непрофитните организации пресметуваат годишен данок на вкупен приход на приходи остварени од стопанска дејност намалени за 1 милион денари, по стапка од 1%.

3.2 Износи искажани во странски валути

Трансакциите настанати во странска валута се искажани во македонски денари ("денари") со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските кои гласат во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на крајот на периодот на известување.

Нето позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите во странска валута, се вклучени во добивката или загубата за периодот кога тие настануваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024 година

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.3 Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја сочинува куповната цена зголемена за увозните давачки, данок на додадена вредност, издатоци за превоз и сите други издатоци кои можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка. Вредноста на набавените средства се искажува како трошок во периодот на набавка со истовремено зголемување на деловниот фонд на Спортското здружение.

Недвижностите и опремата се амортизираат со примена на пропорционална метода, така што набавната или ревалоризационата вредност на средствата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на нивната употреба.

Тековната амортизација на недвижностите и опремата се евидентира на товар на деловниот фонд.

Спортското здружение врши ревалоризација на недвижностите и опремата при нејзино повлекување од употреба и отуѓување или поради повторно вреднување. Основица за ревалоризација претставува набавната вредност намалена за сметководствено искажаната акумулирана амортизација.

Ревалоризацијата на средствата при повторно вреднување се врши со примена на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи, објавена од Државниот завод за статистика. Ревалоризацијата на средствата кои се расходувани или отуѓени во текот на пресметковниот период, се врши така што сите состојби на средствата од претходната година се множат со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи на домашен пазар од почетокот на пресметковниот период до крајот на месецот во кој средствата се расходувани или отуѓени.

Резултатот од ревалоризацијата на долгорочните средства се пренесува во корист или на товар на изворите на средства.

Пресметаниот и пропишан коефициент на ревалоризација на долгорочните материјална средства за декември 2024 изнесуваше 0%.

Основните стапки на амортизација се следниве:

	2024	2023
Објекти	1%	1%
Канцелариска опрема и компјутери	14-20%	14-20%
Мебел	12%	12%

3.4 Побарувања

Побарувањата се признаваат според пресметаните износи во договорот и другите поврзани финансиски документи.

3.5 Парични средства

Паричните средства се состојат од паричните средства во благајна, на трансакциски сметки, до тримесечни депозити во банки, паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а во странска валута во денари според курсот на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

3.6 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

3.7 Залихи

Залихите се состојат од материјали и ситен инвентар за потребите на фудбалскиот спорт и истите се евидентираат по набавна вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024 година

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.8 Фондови и резерви

Фондовите претставува сопствени трајни извори на средства за работење на ФФМ Скопје, кој ги опфаќа иницијалните, како и дополнително вложените средства. Вишокот на приходи се искажува издвоено од фондовите и ги опфаќа сите вишоци на приходи кумулирани на денот на билансот на состојба.

3.9 Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

ФФМ Скопје врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. ФФМ Скопје нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

ФФМ Скопје е обврзана да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање.

3.10 Споредбени податоци

Со цел да се одржи конзистентност со презентацијата во тековната година, одредени ставки беа рекласифицирани за компаративни цели. Таквите рекласификации не резултираа во значајни промени на содржината и формата на финансиските информации презентирани во финансиските извештаи.

4. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

ФФМ Скопје остварува приходи поврзани со целите утврдени со Статутот на Спортското здружение.

Во 2024 година споредено со претходната година сопствените приходи се презентирани во следната табела:

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Казни - натпревари	4,619	4,378
Картони – натпревари	5,295	5,325
Такса за странец	17,379	8,921
Котизации	28,208	20,041
Влезници	728	18,173
Реклами и лиценци	3,702	1,537
Приходи од други услуги	3,609	1,131
	<u>63,540</u>	<u>59,506</u>

Согласно пропозициите за натпреварување клубовите задолжително плаќаат котизација за службените лица.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024 година

5. ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНИ, ПОДАРОЦИ, ДОНАЦИИ И ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ИЗВОРИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Спонзорства	16,654	16,488
Донации од УЕФА и ФИФА	935,292	790,153
ТВ права	8,609	13,680
Донации од Еразмус Програма	-	543
Приходи од продажба	-	1,986
Други приходи	13,077	13,890
	<u>973,632</u>	<u>836,740</u>

Спонзорствата се согласно склучени договори со правни лица.
 Деталите за донациите се презентирани подолу:

ФИФА

ФИФА финансирањето е во рамки на:

- Forward 3.0 програмата во периодот од 2023-2026 во рамките на кое се финансирани:
 - Оперативни трошоци 67,522 илјади денари
 - Инвестициски проекти и проекти на унапредувања во фудбалот 14,536 илјади денари.
- Средства за конгрес 170 илјади денари.

УЕФА

УЕФА финансирањето е согласно повеќе програми и намени:

- 150,747 илјади денари примени за HatTrick V програмата наменета за:
 - Вложувања, инвестициски активности за развој на фудбалот на територијата на УЕФА;
 - Финансирање како поттик за развој на фудбалот преку кое се покриваат оперативните трошоци на ФФМ Скопје и учеството во натпревари, имплементација на лиценцен систем, унапредување на управувањето во федерацијата и други проекти поврзани со унапредување на фудбалската игра во рамки на УЕФА.
- 16,125 илјади денари примени за турнири.
- 152,200 илјади денари за централизиран маркетинг.
- 350,849 илјади денари за клубови.
- 183,143 илјади денари за оперативни трошоци.

6. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Потрошени материјали	7,322	7,442
Потрошена енергија	4,499	7,521
Други услуги	7,279	15,744
Транспорти услуги	100,967	63,776
Трошоци за реклама, пропаганда и репрезентација	47,811	44,008
Наемнини	989	484
Амортизација	7,877	7,521
Други материјални расходи	125,614	128,510
	<u>302,358</u>	<u>275,006</u>

Другите материјални расходи во износ од 125,614 илјади денари (2023: 128,510 илјади денари) се однесуваат на хотелско сместување, продукција и пренос на натпревари, семинари за судии и тренери и трошоци за возила.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024 година

7. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Бруто плати	56,170	49,327
	<u>56,170</u>	<u>49,327</u>

Бројот на вработени во 2024 година е 61 (2023: 59).

8. КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА

Во рамки на овие трошоци се вклучени материјални средства и вложувања поврзани со инвестициските проекти финансирани од ФИФА и УЕФА како опрема за потребите на ФФМ Скопје:

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Средства за градежни објекти - игралишта	189,631	78,178
Средства за опрема	11,789	46,853
	<u>201,420</u>	<u>125,031</u>

Деталите за капиталните инвестиции во игралишта се презентирани подолу:

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Игралиште – Билјанини извори	45,577	1,577
Игралиште – Кичево	38,512	161
Игралиште – Илинден	20,672	-
Игралиште – Липково	20,035	-
Игралиште – Штип	16,646	9,923
Игралиште – Битола	13,301	15,764
Игралиште – Петар Милошевски	13,141	3,687
Игралиште – Цементара	5,533	1,715
Игралиште – Дојран	5,447	-
Игралиште – Тетово	3,513	-
Игралиште – Битола	2,268	1,525
Игралиште – Врапчиште	1,814	-
Игралиште – ФК БВК Коњаре	503	-
Игралиште – Велес	-	4,340
Игралиште – Арена Тодор Проески	-	28,908
Игралиште – Струмица	-	3,608
Игралиште – Кавадарци	-	3,003
Игралиште – ФК Вардар	-	322
Игралиште – Житоше	-	157
Игралиште – Радовиш	109	-
Игралиште – Куманово	109	-
Останати	2,451	3,488
	<u>189,631</u>	<u>78,178</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024 година

9. ДРУГИ РАСХОДИ

	31 декември 2024	Во илјади денари 31 декември 2023
Провизија за платниот промет	2,080	2,256
Камати на кредити и заеми	382	1,367
Премии за осигурување	5,580	4,059
Дневници за службено патување	45,655	49,968
Надоместоци на трошоци за ангажирани работници	11,608	14,630
Негативни курсни разлики	1,214	1,230
Регрес	2,783	2,343
Други расходи	76,623	77,224
Издатоци за меѓународна соработка	335,612	302,912
	<u>481,537</u>	<u>455,989</u>

Издатоци за меѓународна соработка во износ од 335,612 илјади денари (2023: 302,912 илјади денари) се однесуваат на трошоци за репрезентација, меѓународни натпревари, селективни тренинзи, финансиска помош, патувања во странство.

10. ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД

Здруженија на граѓани и фондации како и нивните сојузи и други облици на здружување или поврзување, не се обврзници за данок на добивка во делот на членарини, грантови, донации, подароци и други приходи кои не се резултат на размена.

За приходи од вршење стопанска дејност во рамките на нивното непрофитно делување, стануваат обврзници за пресметување и плаќање данок на вкупен приход, доколку вкупниот годишен приход од стопанската дејност е поголем од 1 милион денари. Данокот на вкупен приход се пресметува и плаќа во висина од 1% од износот на остварените вкупни приходи од стопанска дејност во календарската година, на износот кој надминува 1 милион денари. ФФМ Скопје има обврска за данок на вкупен приход од 1,088 илјади денари (2023: 1,014 илјади денари), пресметано како 1% од вкупните приходи од вршење стопанска дејност кои изнесуваат 109,779 илјади денари намалени за 1,000 илјади денари.

11. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА

	Објект- стара зграда	Објект- куќа на фудбалот	Објект- академија	Опрема, транспорт ни и останати средства	Вкупно
Набавна вредност					
На 1 јануари 2023	26,898	353,194	67,345	110,276	557,713
Набавки	-	-	-	6,350	6,350
На 31 декември 2023	<u>26,898</u>	<u>353,194</u>	<u>67,345</u>	<u>116,626</u>	<u>564,063</u>
На 1 јануари 2024	26,898	353,194	67,345	116,626	564,063
Набавки	-	-	-	382	382
На 31 декември 2024	<u>26,898</u>	<u>353,194</u>	<u>67,345</u>	<u>117,008</u>	<u>564,445</u>
Акумулирана амортизација					
На 1 јануари 2023	(6,080)	(34,469)	(2,014)	(89,923)	(132,486)
Трошок за годината	(225)	(2,948)	(3,633)	(715)	(7,521)
На 31 декември 2023	<u>(6,305)</u>	<u>(37,417)</u>	<u>(5,647)</u>	<u>(90,638)</u>	<u>(140,007)</u>
На 1 јануари 2024	(6,305)	(37,417)	(5,647)	(90,638)	(140,007)
Трошок за годината	(225)	(2,948)	(215)	(4,489)	(7,877)
На 31 декември 2024	<u>(6,530)</u>	<u>(40,365)</u>	<u>(5,862)</u>	<u>(95,127)</u>	<u>(147,884)</u>
Сметководствена вредност на 31 декември 2024	<u>20,368</u>	<u>312,829</u>	<u>61,483</u>	<u>21,881</u>	<u>416,561</u>
на 31 декември 2023	<u>20,593</u>	<u>315,777</u>	<u>61,698</u>	<u>25,988</u>	<u>424,056</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024 година

12. ЗАЛИХИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Залиха на спортска опрема	-	69,210
Залиха на фан шоп	4,582	5,501
	<u>4,582</u>	<u>74,711</u>

13. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Побарувања од купувачи во земјата	2,309	4,083
Побарување од купувачи во странство	18,143	15,170
	<u>20,452</u>	<u>19,253</u>

Побарувањата од купувачи претставуваат побарувања за спонзорства, како и казни кон клубовите на денот на билансот на состојба.

14. ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вредност - камата	5,018	5,018
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вредност	9,621	6,516
	<u>14,639</u>	<u>11,534</u>

15. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции	86,551	9,527
Побарувања од клубови	7,262	6,751
Побарувања од вработени	544	544
Други краткорочни побарувања	35,599	35,599
	<u>129,956</u>	<u>52,421</u>

Во рамки на сомневање за измама од 2019 година, пријавена на надлежните органи, износите на несоодветно документирани уплати кон добавувачи во вкупен износ од 35,599 илјади денари се искажани на сметката останати побарувања.

16. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Жиро сметка – денари	55,526	47,287
Жиро сметка – странска валута	159,237	190,400
Готовина во благајна – денари	28	6
Готовина во благајна – странска валута	24	24
	<u>214,815</u>	<u>237,717</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024 година

17. ФОНДОВИ

Деловниот фонд се формираат како извор на материјални и нематеријални средства во износ од 421,143 илјади денари (2023: 498,767 илјади денари), ревалоризационите резерви како усогласување на вредноста на материјалните средства со пораст на цени на индустриски производи во акумулиран износ од 11,879 илјади денари (2023: 11,879 илјади денари), како и резервен фонд во износ од 1,076 илјади денари (2023: 1,076 илјади денари).

Движењето на деловниот фонд е како што следува:

	Деловен фонд – недвижности и опрема	Деловен фонд – залихи	Вкупно деловен фонд
На 1 јануари 2023 година	425,227	53,753	478,980
Набавки	6,350	20,958	27,308
Амортизација	(7,521)	-	(7,521)
На 31 декември 2023 година	424,056	74,711	498,767
Набавки	382	-	382
Пренос во вонбилансна евиденција		(70,129)	(70,129)
Амортизација	(7,877)	-	(7,877)
На 31 декември 2024 година	416,561	4,582	421,143

18. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Обврски кон добавувачи во земјата	11,627	8,048
Обврски кон добавувачи во странство	233	3
Обврски за данок на вкупен приход	1,088	1,014
Останати обврски	120	69
	<u>13,068</u>	<u>9,134</u>

19. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	Во илјади денари	
	31 декември 2024	31 декември 2023
Пренесен вишок за наредната година	213,729	236,677
Пресметани ненаплатени приходи	140,110	62,159
	<u>353,839</u>	<u>298,836</u>

20. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Раководството на ФФМ Скопје верува дека судските процеси кои се водат против ФФМ Скопје нема да резултираат во материјално значајни обврски во наредниот период и дека нема причини за резервации врз оваа основа.

Исто така, ФФМ Скопје води неколку судски спорови против трети страни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2024 година

21. ДАНОЧЕН РИЗИК

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на ФФМ Скопје подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година. Мислењата на даночните инспектори можат да се разликуваат од оние на раководството. Според оценките на Раководството на ФФМ Скопје на датумот на овие финансиски извештаи не очекуваат потенцијално материјално значајни обврски врз оваа основа.

22. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Нема настани по датумот на билансот на состојба кои треба да бидат обелоденети во овие финансиски извештаи.

ПРИЛОГ 1 – ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ



БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА 31.12.2024

	2023 (денари)	2024 (денари)
Актива		
Постојани средства	424,056,274	416,561,205
Материјални средства	0	0
Градежни објекти	366,959,532	363,539,526
Опрема	57,096,742	53,021,679
Материјални и нематеријални вложувања во подготовка	0	0
Парични средства, краткорочни побарувања и активни пресметковни сметки	320,924,877	379,861,701
Парични средства	237,716,610	214,813,916
Жиро сметка	47,287,214	55,525,626
Благајна	29,762	51,918
Девизна сметка	190,399,634	159,236,372
Издвоени парични средства и акредитиви	0	0
Други парични средства	0	0
Купувачи	19,253,535	20,451,226
Други краткорочни побарувања	63,954,732	144,596,559
Материјали, резервни делови, ситен инвентар (ФАН ШОП)	74,710,972	4,581,622
ВКУПНО АКТИВА	819,692,123	801,004,528
Материјали, резервни делови, ситен инвентар (ЕКОНОМАТ)		71,940,813
ВОНБИЛАНСНА СКТИВА		71,940,813
Пасива		
Извори на деловните средства	510,646,223	433,021,804
Деловен фонд	424,056,274	416,561,205
Деловен фонд - фан шоп	74,710,972	4,581,622
Ревалоризациона резерва	11,878,977	11,878,977
Краткорочни обврски	9,135,075	13,068,102
Добавувачи	8,051,250	11,859,393
Обврски спрема државата и други институции за даноци и придонеси и други обврски	1,083,825	1,208,709
Пасивни временски разграничувања	298,835,050	353,838,847
Пасивни временски разграничувања пресметани и однапред наплатени приходи	62,157,975	140,109,504
Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	236,677,075	213,729,343
Извори на средства за други намени	1,075,775	1,075,775
ВКУПНО ПАСИВА	819,692,123	801,004,528
Деловен фонд - опрема		71,940,813
ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА		71,940,813



ПРИХОДИ 2024 ГОДИНА

	2023 (денари)	2024 (денари)
1. Приходи од натпреварувања на македонските репрезентации		
Приходи од ТВ права (централизиран маркетинг)	166,276,845	160,809,292
Вкупно:	166,276,845	160,809,292
2. Приходи од ангажирање на комисии и стручна служба		
Дисциплински мерки (картони и казни)	8,433,498	9,673,251
Приходи од лиценцирање (А, Б и Про лиценци)	6,609,324	7,574,668
Приходи од котизации	20,041,629	28,446,802
Приходи од такса за потврди	415,560	361,370
Приходи од полагање - контролори и судии	284,529	84,150
Такса од странец	8,920,704	17,378,898
Вкупно:	44,705,244	63,519,139
3. Приходи од ФИФА и УЕФА		
Девизни приходи	49,257,400	120,587,797
Хет трик програма	219,945,462	213,471,980
Форвард	91,067,452	82,057,078
Приход од УЕФА - солидарна шема (малади категории+женски клубови)	92,152,614	91,505,460
Приход од УЕФА - ЛИГА НАЦИИ		138,366,000
Приход од УЕФА - средства за клубови	185,085,844	137,101,771
Вкупно:	637,508,772	783,090,086
4. Други останати приходи		
Спонзорства, донации	16,488,254	16,653,947
Приходи од камати и курсни разлики	0	3,233,807
Приходи од рекламирање	4,571,614	6,752,401
Приходи од продажба на билети	18,173,094	727,840
Пренесен вишок на приходи од претходна година	267,986,725	236,677,075
Приходи од наплатени штети	1,268,755	253,359
Приходи од закупнина	160,932	61,500
Приходи од поврат на средства и наплата на побарувања	1,239,831	4,667,133
Приходи од Фан шоп	3,975,904	2,028,695
Останати приходи	2,176,549	3,271,696
Вкупно:	316,041,658	274,327,453
Вкупно приходи:	1,164,532,519	1,281,745,970



ТРОШОЦИ 2023 ГОДИНА

	2023 (денари)	2024 (денари)
1. Одржување организација на натпревари		
Вкупно:	224,506,309	286,311,115
Трошоците за организација на натпреварите се однесуваат на натпреварите на сите национални селекции (сместување, превоз, повик, премии итн.), како и натпреварите во домашното првенство.		
2. Средства за клубови од УЕФА		
Вкупно:	248,249,536	251,169,687
Трошоците се однесуваат на исплатени с-ва за учество на клубови на ЛШ, Конференциска лига		
3. Функционирање на органи и тела на ФФМ		
Комисии на ФФМ	4,595,021	4,019,406
Собрание на ФФМ	3,673,648	4,307,182
Трошоци на органите и телата на ФФМ	11,726,077	9,184,728
Налози (судиски, контролорски и делегатски за сите лиги)	33,711,281	36,825,176
Вкупно:	53,706,027	54,336,492
4. Развој на фудбалскиот спорт		
Вкупно:	7,728,753	3,877,259
Овие трошоци се однесуваат на семинари од сите структури (тренери, судии, младински фудбал, Грасрут, Академија и т.н.)		
5. Инвестиции и донации		
Игралишта	75,672,232	187,665,851
Донации	3,088,267	3,575,000
Набавка на основни средства	8,654,902	382,365
Спонзорство		
Вкупно:	87,415,401	191,623,216
6. Инфраструктура		
Спортска опрема	36,289,097	11,406,083
Опрема за судии	146,807	118,013
ИТ сектор - Комет	3,309,249	2,848,113
Инфраструктура стадиони и терени	4,783,529	1,160,380
Соблекувални и трибини Тренинг центар ФФМ	1,575,157	804,357
Вкупно:	46,103,839	16,336,946
7. Режија на ФФМ		
Канцелариски и потрошен материјал	2,858,133	2,710,214
Комуналии, струја, вода	12,403,606	9,343,032
ПТТ, телефони, мобилни и поштарина	4,821,764	4,479,439
Провизија во банки	2,255,179	2,101,743
Негативна курсна разлика	1,230,283	1,214,088
Печатарски услуги	2,418,999	1,927,547
Обезбедување и безбедност	7,480,414	5,768,475
Репрезентација и рекламирање	9,228,030	9,795,755
Угостителски услуги - А репрезентација	616,249	1,029,128
Угостителски услуги - У21 репрезентација	237,416	444,602
Угостителски услуги - национални натпреварувања	82,629	1,257,778
Угостителски услуги - судии	137,679	193,774
Угостителски услуги - верификациона комисија	24,180	59,548
Угостителски услуги - женски национални селекции	505,780	606,582
Угостителски услуги - млади национални селекции,футсал	424,766	851,154
Угостителски услуги - маркетинг,безбедност и интегритет	71,819	235,645



Угостителски услуги - логистика	95,174	150,066
Угос. услуги - стран.делегации, официјални вечери и трошоци на органите и телата на ФФМ	6,182,939	5,199,528
Одржување, регистрации и гориво за службени возила	4,078,314	3,701,466
Закупнина на простории и терени	1,901,383	2,106,207
Шпедитерски услуги, царина	12,545,327	4,520,132
Судски и административни такси, нотарски и адвокатски трошоци	1,505,393	1,967,461
Медицина (мед.опрема и сл)	5,429,785	6,207,620
Премии за осигурување	4,059,040	5,580,439
Издатоци за хигиена, кујна, перална, ХТЗ опрема	2,038,900	2,408,056
Одржување на компјутери и програми	590,905	4,297,288
Маркетинг	7,841,037	1,312,733
Одржување, поправки, сервисни услуги и сл.	1,897,888	2,508,938
Исхрана во Академија и кетеринг	17,534,594	13,439,864
Преводи	211,600	178,572
Усогласување од претходни години	368,970	0
Средства од АМС	0	0
Средсва за ОФС-а	2,470,000	3,235,000
Стриминг, снимање, студио, тв и радио емисии	9,321,400	10,947,000
Вкупно:	122,869,575	109,778,874
	2023	2024
	(денари)	(денари)
8. Лични трошоци на вработени во ФФМ		
Бруто плати за вработените	52,059,471	56,169,858
Регрес	2,342,562	2,783,266
Исплати на стручна служба	5,830,739	6,444,974
Вкупно:	60,232,772	65,398,098
9. Трошоци исплатени по договор за повремени работи		
Трошоци за лица по Договор за повремени работи (надворешни соработници, селектори)	52,905,167	58,389,427
10. Останати трошоци		
Персонален данок и ДДВ	20,664,432	25,326,406
Останати трошоци	2,459,196	4,381,320
Вкупно:	23,123,628	29,707,726
Вкупно трошоци:	926,841,007	1,066,928,840

Вишок на приходи над расходи пред оданочување	237,691,512	214,817,130
Данок на добивка	1,014,437	1,087,787
Остварен нето вишок по оданочување	236,677,075	213,729,343

ПРИЛОГ 2 – ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 04064429

Целосно име: ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА на Македонија Скопје

Вид на работа: 540

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Биланс на приходи и расходи

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)	275.004.990,00			302.358.236,00
202	-- Потрошени материјали	7.442.124,00			7.321.852,00
203	-- Потрошена енергија	7.520.654,00			4.499.125,00
204	-- Други услуги	15.744.014,00			7.278.314,00
205	-- Превозни и транспортни услуги	63.775.548,00			100.967.513,00
206	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	44.007.945,00			47.813.080,00
209	-- Наемнини	483.909,00			988.599,00
210	-- Други материјални расходи	136.030.796,00			133.489.753,00
211	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	453.258.392,00			481.634.429,00
212	-- Провизија за платен промет	2.255.589,00			2.101.743,00
213	-- Камати на кредити и заеми	1.367.435,00			382.435,00
214	-- Премии за осигурување	4.059.040,00			5.580.439,00
215	-- Дневници за службено патување	49.968.135,00			45.656.003,00
216	-- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	14.630.338,00			14.391.905,00
217	-- Негативни курсни разлики	3.572.845,00			1.214.088,00
219	-- Други расходи	72.020.819,00			76.714.282,00
220	-- Издатоци за меѓународна соработка	302.914.191,00			332.358.534,00
221	-- Пренесени средства	2.470.000,00			3.235.000,00
222	-- КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223+224+225)	125.030.217,00			201.419.036,00
223	-- Средства за градежни објекти	78.177.629,00			189.630.588,00

224	-- Средства за опрема	46.852.588,00			11.788.448,00
230	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)	49.326.665,00			56.169.858,00
231	-- а) Вкалкулирани плати	49.326.665,00			56.169.858,00
233	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	21.487.937,00			25.347.281,00
234	-- Вонредни расходи	2.732.806,00			
235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	926.841.007,00			1.066.928.840,00
236	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	237.691.512,00			214.817.130,00
237	-- Даноци, придонеси и други давачки од добивката	1.014.437,00			1.087.787,00
238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	236.677.075,00			213.729.343,00
239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	1.164.532.519,00			1.281.745.970,00
243	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики				3.233.807,00
244	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	836.740.322,00			973.630.271,00
246	-- Сопствени приходи	59.506.279,00			63.537.684,00
247	-- Други приходи	299.193,00			4.667.133,00
248	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	267.986.725,00			236.677.075,00
250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	1.164.532.519,00			1.281.745.970,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	1.164.532.519,00			1.281.745.970,00
438	-- Број на работници	58,00			61,00

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009)	424.056.274,00	564.445.445,00	147.884.240,00	416.561.205,00
3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	424.056.274,00	564.445.445,00	147.884.240,00	416.561.205,00
5	-- Градежни објекти	366.959.532,00	447.437.431,00	83.897.905,00	363.539.526,00
6	-- Опрема	57.096.742,00	117.008.014,00	63.986.335,00	53.021.679,00
10	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	320.924.877,00	379.861.701,00		379.861.701,00
11	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	237.716.610,00	214.813.916,00		214.813.916,00

12	-- Жиро сметка	47.287.214,00	55.525.626,00		55.525.626,00
13	-- Благајна	29.762,00	51.918,00		51.918,00
14	-- Девизна сметка	190.399.634,00	159.236.372,00		159.236.372,00
19	-- КУПУВАЧИ	19.253.535,00	20.451.226,00		20.451.226,00
20	-- ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	44.946.211,00	122.006.081,00		122.006.081,00
21	-- КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	7.294.994,00	7.952.839,00		7.952.839,00
22	-- ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	180.000,00			
23	-- ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	11.533.527,00	14.637.639,00		14.637.639,00
28	-- МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)	74.710.972,00	4.581.622,00		4.581.622,00
31	-- Ситен инвентар	69.210.168,00			
34	-- Стоки	5.500.804,00	4.581.622,00		4.581.622,00
42	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	819.692.123,00	948.888.768,00	147.884.240,00	801.004.528,00
44	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	498.767.246,00			421.142.827,00
45	-- Деловен фонд	498.767.246,00			421.142.827,00
46	-- РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	11.878.977,00			11.878.977,00
51	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	9.135.075,00			13.068.102,00
53	-- б) Добавувачи	8.051.250,00			11.859.393,00
54	-- в) Обврски спрема државата за даноци и придонеси и други обврски	1.014.437,00			1.087.787,00
55	-- г) краткорочни финансиски обврски	69.388,00			120.922,00
62	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	298.835.050,00			353.838.847,00
63	-- Пасивни временски разграничувања пресметани и однапред наплатени приходи	62.157.975,00			140.109.504,00
64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	236.677.075,00			213.729.343,00
66	-- РЕЗЕРВЕН ФОНД	1.075.775,00			1.075.775,00
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	819.692.123,00			801.004.528,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
------------------	------	---------------------	-------------------------------	--	------------------------------

680	- - Плати(< или = на АОП 231 од БПР)	32.121.654,00			37.059.067,00
681	- - Придонеси на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	14.274.915,00			15.734.882,00
682	- - Даноци на плати(< или = на АОП 231 од БПР)	293.096,00			3.375.909,00
691	- - Приходи од донации(< или = на АОП 244 од БПР)	9.250.250,00			9.229.500,00
695	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	58,00			61,00

Распоредување на резултатот

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
351	- - А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК -ДОБИВКА	236.677.075,00			213.729.343,00
353	- - Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	236.677.075,00			213.729.343,00
355	- - б) Дел за деловен фонд	236.677.075,00			213.729.343,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
4623	- 93.190 - Спортски дејности, н.д.м.				1.281.745.970,00

Потпишано од:

SNEZHANA KARAJANOVA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/ одбивање) од страна на Централниот Регистар.

